



Партијата за човекови права излезе со кандидатска листа само за Горниот дом на Парламентот, за кој се избираше 21 пратеничко место, според пропорционален преференцијален систем, во кој целата држава претставува една изборна единица. Настапивме со кандидатска листа од 15 лица, од кои четворица се Македонци од Сиднеј (Мики Николовски, Љупчо Поповски, Сузана Пановска и Бошко Велевски). За жал, овој пат не успеавме да добиеме наш пратеник, но од македонски аспект, добиените 16.722 гласа сепак се позитивен резултат.



ИГОР АЛЕКСАНДРОВ (ВО СРЕДИНА), ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЈАТА ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА (НОВ ЈУЖЕН ВЕЛС, АВСТРАЛИЈА)

теничко место, според пропорционален преференцијален систем, во кој целата држава претставува една изборна единица. Настапивме со кандидатска листа од 15 лица, од кои четворица се Македонци од Сиднеј (Мики Николовски, Љупчо Поповски, Сузана Пановска и Бошко Велевски). За Долниот дом, за кој се избира по еден кандидат во 93 локални изборни единици, според мнозински преференцијален систем, не истакнавме ниту еден кандидат. На ваква одлука бевме

До претпоставката дека најголем дел од нашите гласови се од Македонци нè наведува фактот дека скромниот буџет од 25.000 долари не ни дозволи да водиме значајна кампања меѓу целото австралиско население, додека во македонската заедница имавме исклучително успешна кампања, без голем финансиски влог. Затоа, најголем дел од гласовите на партијата се освоени во оние делови на Нов Јужен Велс во кои живеат многу Македонци, особено на оние гласачки места

Пишува: Игор АЛЕКСАНДРОВ

НЕМА ДА НÈ СПРЕ

На изборите за Парламентот на австралиската федерална држава Нов Јужен Велс, на 24 март годинава, Македонците прв пат настапија со партија која можат да ја сметаат како своја. Станува збор за Партијата за човекови права, регистрирана во 2006 година, како резултат на блиската соработка меѓу македонската заедница и дотогаш независниот пратеник во Горниот дом на Парламентот на Нов Јужен Велс, Петар Брин. Господиот Брин е прв и единствен австралиски политичар, кој во Парламентот и пред јавноста недвосмислено се залагал за почитување на домородниот македонски етнички идентитет во сите делови на Македонија и во Австралија, повикувајќи ја Австралија да ја признае Република Македонија под уставното име, да се извини за навредливата владина Директива од 1994 година за преименување на Македонците во славомакедонци и да изврши притисок врз Грција, Бугарија и Албанија да ги почитуваат правата на Македонците кои живеат под нивна власт. Речиси половина од членовите на Партијата за човекови права се етнички Македонци. Тројца од петте членови на Извршниот одбор на партијата, како и досегашниот парламентарен советник на господиот Брин, се македонски активисти од Сиднеј. Партијата за човекови права излезе со кандидатска листа само за Горниот дом на Парламентот, за кој се избираше 21 пра-

принудени затоа што како нова малцинска партија, која сè уште нема создадено мрежа низ поголем дел од државата и која избегнуваше да стане зависна од големи бизниси и моќни лоби групи, не ја поседувавме потребната логистичка и финансиска поткрепа. За жал, овој пат не успеавме да добиеме наш пратеник, но од македонски аспект, добиените 16.722 гласа сепак се позитивен резултат. Повеќе фактори укажуваат дека најголемиот дел од овие гласови се од македонската заедница, што е многу значајно ако се знае дека вкупниот број регистрирани гласачи во Нов Јужен Велс со македонски презимиња се околу 20.000. Покрај добиените гласови, по изборите се сретнавме и добивме повици од многу Македонци кои гласале или сакале да гласаат за Партијата за човекови права, но тоа не можеле да го направат правилно заради комплицираноста на изборниот систем во Нов Јужен Велс, кој беше изменет пред претходните избори. Затоа, 294.962 гласа, односно 9 проценти од вкупниот број гласачи кои излегоа на изборите, се понижени заради неправилно гласање. Овој проблем постои кај целото австралиско население, но особено доаѓа до израз меѓу гласачите на Партијата за човекови права и другите најмали партии, кои немаа свои активисти на многу гласачки места, за да можат да им објаснуваат на своите симпатизери како правилно да гласаат.

каде што имаше македонски активисти, кои делеа партиски летоци и им даваа упатства на гласачите кои не го разбираат гласачкиот систем.

СОЛИДАРНА ПОДДРШКА

Успешната кампања во македонската заедница се должи на солидарната поддршка, која ја добивме од двата македонско-австралиски весника и од речиси сите македонски радиопрограми во градовите на Нов Јужен Велс, со голема концентрација на Македонци, вклучувајќи 12 програми од Сиднеј, 3 македонски програми од Волонгонг, македонските радио-програми во Њукастел и во Квинбијен. Исто толку витална беше поддршката од Македонската православна општина од Сиднеј и од активистите на Македонската православна црковна општина "Св. Петка" од Рокдејл, организацијата "Обединета македонска дијаспора", Советот на македонската заедница од Сиднеј, Здружението на македонски општини од Австралија, Фудбалскиот клуб "Сиднеј Македонија", Литературното друштво "Григор Прличев", Македонскиот училишен одбор, Македонското пензионерско друштво "Методија Андонов Ченто", Македонското пензионерско друштво од Рокдејл, Фудбалскиот

ЛИЈА КОНЕЧНО СО СВОЈА ПОЛИТИЧКА ПАРТИЈА

клуб "Рокдејл Илинден", видеопродуцентската куќа "Visual Box" од Сиднеј, аудиопродуцентската куќа "LJP Production", ликовниот уметник Блаже Блажески, драмскиот и вокален уметник Вангел Стојанов, издавачите на Македонскиот телефонски именик за Нов Јужен Велс а, пред сè, од оние кои помогнаа да собереме доволно членови за да ја регистрираме партијата.

Особено сме им благодарни на оние активисти кои на денот на гласањето, на 12 гласачки места доброволно делеа наши летоци. Ако имавме многу повеќе такви доброволци, сигурно ќе добиевме и многу повеќе гласови. Тоа треба да важи како клучна поука за иднина.

КРУПЕН ЧЕКОР

Како етничка заедница со специфични потреби и интереси, која никогаш досега не настапила на избори како посебен политички блок, на оние гласови кои нашата нова Партија ги доби на изборите во Нов Јужен Велс, со буџет кој беше десетици до стотици пати помал од буџетите на нашите конкуренти, треба да гледаме како на прв крупен чекор за идно создавање на силна политичка база.

Ако ништо друго, гласовите кои ги добивме во оваа прилика претставуваат масовна анкета која на Лабуристичката партија и на Либерално-националната коа-

Независно од пречките кои ни ги прават некои несовесни моќници од нашата родна земја, со контрапродуктивна "помош" од една рака маргинали од Австралија, македонско-австралиската заедница сепак покажа дека има доволно сопствени сили и свест за да продолжи да напредува во обидите да стане позначаен фактор во австралискиот политички систем. На оние кои се обидуваат тоа да го оспорат, може само да им се препорача дека ако сакаат да нè "водат" или да се истакнат, треба искрено да понудат позитивна алтернатива, наместо само да го уриваат она што други го создаваат.

лиција ќе им покаже дека ако ги игнорираат правата на Македонците можеме да им земеме доволно гласови за да изгубат барем едно пратеничко место. А за нив, тоа може да ја направи разликата меѓу освојување и губење на власта. Од друга страна, пак, сега имаме искуство и база кои можеме да ги доградуваме за да има-

емисија и телевизиска програма Епархијата на владиката Петар донела одлука да ги спонзорира со по 1.500 долари годишно од секоја црква (на Епархиското собрание на 23 септември 2005 година). На своите емисии, како и преку писмо до повеќе македонски организации и институции, Треноски се обидуваше да ја дискредитира Партијата за човекови права, објавувајќи неосновани инсинуации против кандидатот Петар Брин и клевети против претставници на македонските организации, кои ја поддржуваат Партијата. Токму заради дезинформации и клевети, неговата радиопрограма беше суспендирана од страна на станицата во текот на трите седмици пред изборите, а сега му е вратена под услов да не продолжи со објавување дезинформации и клевети.

Најсуровите клевети против Петар Брин и македонските членови на Извршниот одбор на Партијата дојдоа од чаршиските летоци на кафеанскиот свирач Ацо Џеповски, кој лажно се потпишуваше како академик и кој веројатно мисли дека ќе избегне законска одговорност затоа што ништо не поседува на свое име. Џеповски е познат по тоа што во 2003 година ја објави брошурата "Дејгиди Зелко", за која по една година јавно му се извикуваше на радиоводителот Миле Димовски, "вадејќи се" дека некои непријатели на Димовски го натерале и му платиле да ја напише брошурата. Со таков кредибилитет зад себе, истиот тој Џеповски, кој инаку животот го минува свирејќи во српски кафеани, се дрзна да ги обвинува Петар Брин и македонските активисти кои со години доброволно работат за афирма-

ЧАТ ДА СТАНЕМЕ ПОЛИТИЧКИ ФАКТОР



ГОСПОДИНОТ ПЕТАР БРИН Е ПРВ И ЕДИНСТВЕН АВСТРАЛИСКИ ПОЛИТИЧАР КОЈ ВО ПАРЛАМЕНТОТ И ПРЕД ЈАВНОСТА НЕДВОСМИСЛЕНО СЕ ЗАЛАГА ЗА ПОЧИТУВАЊЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ЕТНИЧКИ ИДЕНТИТЕТ

ме поголеми шанси да освоиме пратеничко место во иднина, што може да се постигне и со формирање сојуз со други малцински партии, кои не можат сами да освојат пратеничко место.

Работејќи на идните избори, ние не смеаме да го забораваме она што досега го постигнавме преку нашата соработка со пратеникот Петар Брин, во однос на критичните македонски прашања, кои ниту еден друг австралиски парламентарец не ги покренал толку чисто и недвосмислено.

САБОТАЖИ

Како што отсекогаш движењата за остварување на македонските национални интереси се соочувале со саботажи од страна на етнички Македонци со недостиг на национална свест и совест, така и ние се соочивме со тоа за време на изборната кампања. Саботажите ги предводеа двајца приврзаници на владиката Петар кои, за наша среќа, немаат значајно влијание во македонската заедница. Едниот од нив е Јон Треноски, за чија приватна радио-

ција на македонскиот идентитет дека се криминалици, бугаромани и гркомани.

Воопшто не е чудно што зад ваквите бескрупулозни пропаганди стојат приврзаници на владиката Петар, кој со Српската црква потпиша договор за преименување на Македонската православна црква во Охридска архиепископија и за влегување под јурисдикција на српскиот патријарх (Нишкиот договор). Не сме забравиле дека Петар го бранеше таквиот договор сè додека не виде колку е силна негативната реакција на јавноста и на властите во Македонија, па потоа се повлече и така си ги спаси привилегираните позиции во Македонија. Не сме забравиле ниту дека токму Петар му беше ментор на Зоран Вранишковски за да стане владика на МПЦ (како Јован), пред да премине во Српската црква. Не сме забравиле ни дека кога прв пат дојде во Австралија, Петар ги тераше македонските православни општини да не учествуваат во активности за заштита на македонскиот идентитет, затоа што тоа било "политика". Не сме ги забравиле ниту изјавите на владиката Петар дека македонските активисти во Австралија, кои се бореле да ги



заштитат македонските православни општини од влијанието на Белград, тоа го правеле затоа што биле под влијание на Софија, што е карактеристична српска пропаганда против македонските патриоти.

АНТИМАКЕДОНСКА ЕМИСИЈА

За наша среќа, владиката Петар и неговите приврзаници немаа значајно влијание врз изборната кампања, затоа што Македонците од Нов Јужен Велс, кои ги следат активностите околу македонската заедница, доволно знаат кој што застапува и со колкав кредибилитет. Но, трагично е што некој дозволи македонската државна телевизија (МТВ) да стане

инструмент за крајно ниски и валкани клевети на сметка на македонските национални интереси. Тоа се случи со објавувањето на пропагандна емисија насочена против нашата кампања, а наречена "Австралија: компаниски цркви". Емисијата ја правеа камерман од МТВ и двајца новинари од Македонско радио, кои по покана на Епархијата на Петар, во Австралија престојувале во февруари 2007 година, но не ја завршија монтажа на време за да се емитува пред изборите, па затоа МТВ ја објави на прагот на Велигден. Според кажувањата на членовите на видеоекипата, престојот и патните трошоци низ Австралија им биле платени од Епархијата на владиката Петар, а патните трошоци меѓу Македонија и Австралија им се платени со спонзорство од канцеларијата на премиерот Никола Груевски, што е особено скандалозно. Телевизиската екипа го снимаше само она што им го дозволуваше владиката Петар, вклучувајќи ниски чаршиски муабети од маргинални приватни лица, а не побара да снимат ниту една изјава од Петар Брин или од демократски избраните претставници на непрофитните организации, кои во емисијата бескрупулозно се напаѓани. Некритичното пренесување апсурдни лаги (како, на пример, лагата дека македонските православни општини во Австралија се бизнисни), беше прикажано како "прво објективно информирање за состојбите во Австралија", што не е само срам за оние кои ја правеле емисијата, туку е уште поголем срам за МТВ. Емисијата, меѓу другото, ги содржи лагите дека Македонската православна општина од Сиднеј, која стои зад Партијата за човекови права, е пробугарска организација инспирирана од "МПО" ("Македонска Патриотическа Организација") на Иван Михајлов, дека избраните претставници на општините кои стојат зад Партијата за човекови права ги ставале црквите под хипотека за да вадат лични кредити, како и дека "Петар Брин го фатиле за корупција".

Очигледно дека ниту новинарите кои ја правеле емисијата, ниту оние кои дозволиле такви чаршиски озборувања да се емитуваат на МТВ, не ги интересирало да проверат дали постојат факти за поткрепа на сериозните обвинувања. По сè изгледа не им било битно да прашаат како на пратеникот Петар Брин државата му дозволила да се кандидира за Парламентот ако навистина "бил фатен за корупција", или како претставниците на македонските православни општини можат да бидат на слобода и да продолжат да работат како судии, адвокати или парламентарни советници, ако прават криминални злоупотреби со имоти на законски заштитени добротворни организации. Не им текнало дека владиката Петар кој, исто така, учествува во емисијата, не ги изјавува таквите тешки клевети со своја уста, туку му ги препушта на Ацо Џеповски, затоа што знае дека ако сам ги изјави ќе се соочи со уште неколку тужби за клевета. Затоа, додека сите македонски медиуми во Австралија ги игнорираа таквите ноторни лаги на Џеповски, МТВ ги објави во најударни термини и тоа со реприза, веројатно со надеж дека во Република Македонија сè уште не владее силата на законот, туку политичките и личните врски, па затоа одговорните во МТВ нема да одговараат за клевета.



"ГРЦИЈА, БУГАРИЈА И АЛБАНИЈА ДА ГИ ПОЧИТУВААТ ПРАВТА НА МАКЕДОНЦИТЕ КОИ ЖИВЕАТ ПОД НИВНА ВЛАСТ", ПЕТАР БРИН

Ниту грчкото националистичко лоби, кое "збесна" кога Петар Брин во Парламентот ја повика Австралија да ја признае Македонија под уставното име, не се спушти толку ниско во обидите да ја дискредитира Партијата за човекови права за време на изборната кампања. Очигледно е дека грчкото националистичко лоби повеќе се грижи за својот кредибилитет отколку што се грижат владиката Петар и оние кои ја кројат политиката на Македонската државна телевизија.

Наместо МТВ да поставува највисоки етички, културни и професионални стандарди за македонското новинарство, некој дозволува единствената државна телевизија на Македонија да се спушта во крајно нецивилизирана новинарска беда, која би била скандалозна дури и во гнилите авторитарни режими на поранешниот источен блок. Наместо МТВ да промовира правна демократија, таа промовира вулгарен хаос. Наместо МТВ да ги искористи сателитските преноси во дијаспората за национално обединување на Македонците низ светот и за афирмација на македонските културни и национални вредности, некој ги злоупотребува нејзините капацитети за да создава нов раскол меѓу Македонците во Македонија и дијаспората. Наместо

МТВ да станува пообјективна и независна информативна куќа, таа се злоупотребува за чаршиско оцрнување на оние кои макотрпно се борат за заштита и за афирмација на македонските културни и национални вредности низ светот. Некој ќе помисли дека со МТВ владее поранешна УДБА, која имаше задача да ја растура македонската патриотска дијаспора.

ProMedia

hpstore ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi, telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner 

tel. 02/ 3215980 

ProMedia